

XVI МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2020



Ни претставува особено задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар НЕМО КУП кој оваа година е шеснаесети по ред и е во организација на Пливачкиот клуб Делфин Скопје а ќе се одржи на базенот „Борис Трајковски,, Скопје . Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт ,а пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди додека во апсолутна категорија ќе се доделуваат и парични награди. За прв пат во Македонија се воведува скинс трката на 50 метри слободно во машка и женска категорија.

ОРГАНИЗАТОР: ПК „ДЕЛФИН,, СКОПЈЕ

ДАТА: 22.11.2020 година

МЕСТО: Базен „Борис Трајковски,, Скопје

БАЗЕН: 25 метри 8 стази температура на вода 26,5 С

ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО

КАТЕГОРИИ:

МАШКИ

ЖЕНСКИ

Категорија А

Апсолутна

Апсолутна

Категорија Б

2005/2006

2005/2006

Категорија Ц

2007/2008

2007/2008

Категорија Д

2009/2010

2009/2010

Категорија Е

2011

2011

Категорија Ф

2012 и помлади

2012 и помлади

СТАРТАРИНА: 200 ден по старт за домашни натпреварувачи а за гости од странство 3,5 евра по старт

ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

ПРОГРАМА

I дел

Недела.22.11.2020 08:45 часот
(Распливување 07:30)

800 слободно	м/ж	А
100 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д
50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 градно	м/ж	А,Б,Ц
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д
50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
400 мешано	м/ж	А,Б

II дел

Недела 22.11.2020 16:00 часот
(Распливување 15:00)

200 мешано	м/ж	А,Б,Ц
50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
400 слободно	м/ж	А,Б
50 слободно СКИНС	м/ж	А

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска категорија според најдобро испливано време.

Најдобрите 8 пливачи во апсолутна категорија ќе настапат на СКИНС – трката 50 слободно во машка и женска категорија.

МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат медали

НАГРАДИ: Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди, додека пливачите од другите категории добиваат стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови во четири најдобри дисциплини според ФИНА таблица. Победниците во **СКИНС ТРКАТА** на 50 метри слободно во машка и женска категорија добиваат награди.

НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној што ќе освои најголем број на медали

ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до 17.11.2020 на адреса ПК „ДЕЛФИН“, СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје мејл: aleksandarf@yahoo.com

Со поднесувањето на пријавата клубот кој ги поднесува потврдува дека пливачите се здравствено способни за натпреварување, односно ја снесат одговорноста за нивната здравствена состојба mail: aleksandarf@yahoo.com, Пријавите да бидат исклучиво во Ленех формат, за закаснетата пријава се уплаќа двојна стартарина.

Tel: + 389 78 386 236, faks: + 389 2 2431 587

ОТКАЗИ: Отказите се уважуваат најкасно до 19.11.2020 година.

ПРОТОКОЛ: Пливачкиот митинг ќе се одржи според протоколите за натпревари на Националната пливачка федерација како и на Владата на РС Македонија.

СМЕСТУВАЊЕ: Натпреварувачите сами си ги снесат патните и хотелските трошкови информации на телефон +38970360936

Препорачуваме хотелско сместување полн панасион до 30 ЕВРА ноќевање со појадок 15 – 20 ЕВРА

ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ



